



ООУ „Страшо Пинџур“ - Неготино

Како да инсталирам Microsoft Teams

Одите на страницата за преземање на teams преку клик на следниот линк: <https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/microsoft-teams/download-app>

Ќе ви се отвори следниот прозорец:

Microsoft | Microsoft 365 Microsoft Teams Features Resources Plans and pricing Download Teams All Microsoft Search Sign in

Now stay connected with family and friends with the new features in the Microsoft Teams mobile app¹. Learn more >

Download Microsoft Teams

Connect and collaborate with anyone from anywhere on Teams.

[Download for desktop](#) [Download for mobile](#)

Chat

Ellis Family
Kasper: Hi mom, what is for dinner? 10:29 AM

Amelie Whittle
Sounds good. Thank! 8:28 AM

Laila Zakis
Can you confirm the place we are... Yesterday

Elliot Ellis
Do you have that tracking number... Yesterday

Tobias Wolfe
I'll send it to you later on tonight Yesterday

David Mariano
Should be right around the corner 3/31/2020

Vanessa Ellis
3/31/2020

Adventure Works Cycles - Marketing

1. What is your first reaction to the product?

Reaction	Count	Percentage
Very positive	1,236	50.55%
Somewhat positive	606	24.79%
Very negative	110	4.50%
Total Respondents	2,442	

A tablet screen showing a survey result in Teams and a phone screen showing a list chats in Teams

За преземање кликете на Download for Desktop

Ќе се отвори следниот прозорец



ООУ „Страшо Пинџур“ - Неготино

Download Teams for work on your desktop




Download Teams

Get the Teams mobile app¹



Enter your email address and we'll send a download link.

Кликате на Download Teams. Ќе започне да се презема фалјот за инсталирање.



Ќе кликните на Save file.

Ќе почекате да се преземе датотеката.



ООУ „Страшо Пинџур“ - Неготино

Потоа ја активирате и инсталацијата ќе започне. Датотеката најверојатно ќе ја најдете во папката Downloads.

Ќе побара да се најавите со корисничко име и лозинка. Ќе го внесете корисничкото име кои го добивте и лозинката која вие си ја креиравте при најавата на платформата.